

6004288

1 2 3			0 6 0 0 4 2 8 8								7 4 0 0 1 4 0 5 7 6 7 8 9 4 0													
Вид раб.			Идентификационен број								Резервни кодекси													

Назив на субјектот ООШ "Минска Крушево" - Агенција за вработување
 Адреса, седиште и телефон ул. Никола Гуровски бр 6+
 Единствен даночен број 4016004104194
 Назив на корисникот ООШ "Минска Крушево" - Агенција за вработување

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12 2020 годинаСметка 740014057678940048/477-919
477-061

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с														
				Претходна година (почетна состојба)	Тековна година													
					Бруто				Исправка на вредноста				Нето (6 - 7)					
1	2	3	4	5				6				7				8		
		АКТИВА:																
		A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112 + 113 + 114 + 122 + 123)	1 1 1															
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	1 1 2															
2.	010, 011 012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	1 1 3															
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 115 до 121)	1 1 4															
3.	020 и 029д	Градежни објекти	1 1 5															
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	1 1 6															
5.	022 и 029	Опрема	1 1 7															
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	1 1 8															
7.	024 и 029д	Основно стадо	1 1 9															
8.	025 и 029	Други материјални средства	1 2 0															
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средства	1 2 1															
10.	030	III-1 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	1 2 2															

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	И з н о с							
					Тековна година							
					Бруто		Исправка на вредноста			Нето (6 - 7)		
1	2	3	4	5	6		7			8		
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	1 2 3									
		Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	1 2 4									
		IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 126 до 133)	1 2 5									
12.	100	Сметка	1 2 6									
13.	101	Благајна	1 2 7									
14.	102	Издвоени парични средства	1 2 8									
15.	103	Отворени акредитиви	1 2 9									
16.	104	Девизна сметка	1 3 0									
17.	105	Девизни акредитиви	1 3 1									
18.	106	Девизна багајна	1 3 2									
19.	108	Други парични средства	1 3 3									
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	1 3 4									
		III. ПОБАРУВАЊА (од 136 до 139)	1 3 5									
21.	120	Побарувања од буџетот	1 3 6									
22.	121	Побарувања од фондот	1 3 7									
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	1 3 8									
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	1 3 9									
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	1 4 0									
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	1 4 1									

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	И з н о с							
					Тековна година							
					Бруто		Исправка на вредноста			Нето (6 - 7)		
1	2	3	4	5	6		7			8		
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2									
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	1 4 3									
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4									
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	1 4 5									
31.	198	Други активни временски разграничувања	1 4 6									
		В. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7									
32.	31	Материјали	1 4 8									
33.	32	Резервни делови	1 4 9									
34.	36	Ситен инвентар	1 5 0									
35.	60	Производство	1 5 1									
36.	63	Готови производи	1 5 2									
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	1 5 3									
		Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	1 5 4									
38.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 5									
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 6									
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 7									
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8									
		ВКУПНА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 9									
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0									

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с											
				Претходна година (почетна состојба)						Износ на денот на билансирање					
1	2	3	4	5						6					
		П А С И В А:													
		I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1												
43.	900	Државен - јавен капитал	1 6 2												
44.	901	Останат капитал (залихите на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност)	1 6 3												
45.	91	II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4												
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5												
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	1 6 6												
47.	922	Вложувања од странски лица	1 6 7												
48.	923	Кредити од банки во земјата	1 6 8												
49.	924	Други кредити во земјата	1 6 9												
50.	925	Кредити од странство	1 7 0												
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	1 7 1												
52.	928	Други долгорочни обврски	1 7 2												
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 181 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3												
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4												
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 176 до 179)	1 7 5												
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	1 7 6												
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7												

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с											
				Претходна година (почетна состојба)						Износ на денот на билансирање					
1	2	3	4	5						6					
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1 7 8												
57.	225	Обврски спрема добавувачи-граѓани	1 7 9												
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	1 8 0												
		г) Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1 8 1												
59.	240	Обврски за заедничко работење со субјектите	1 8 2												
60.	241	Обврски за кредити во земјата	1 8 3												
61.	242	Обврски за кредити во странство	1 8 4												
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	1 8 5												
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	1 8 6												
64.	246	Обврски спрема работниците	1 8 7												
65.	247	Обврски по запирања на работниците	1 8 8												
		д) Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1 8 9												
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	1 9 0												
	251	Обврски за акцизи	1 9 1												
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	1 9 2												
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1 9 3												
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	1 9 4												

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с											
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)						Износ на денот на билансирање					
1	2	3	4	5						6					
70.	26	г) Финансиски и пресметковни односи	1 9 5												
71.	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	1 9 6												
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	1 9 7												
73	29	з) Пасивни временски разграничувања	1 9 8												
		IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА													
74.	98	Извори на други средства	1 9 9												
		ВКУПНА ПАСИВА (161 + 164 + 165 + 173 + 199)	2 0 0												
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	2 0 1												

Во Крушев
На ден 18.01.2024 г.

Лице одговорно за составување на билансот,
Милис



Раководител,
Хитане

Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на РМ“, бр. 109/05)

6004288

1 2 3			Период								Контролор							
0 6 0 0 4 2 8 8			4 5 6 7 8 9 10 11								7 4 0 0 1 4 0 5 7 6 7 8 9 4 0							
Вид раб.			Идентификационен број								Резервни кодекси							

Назив на субјектот Обштина Крушево - Агенција за вработување
 Адреса, седиште и телефон Никола Гуревски бр 16 * Крушево 048/477-319
 Единствен даночен број 4016004104194 477-061

(корисници на средства од Буџетот)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ во текот на годината - - Биланс на приходите и расходите

од 1 јануари до 31.12. 2020 година

(во денари)

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с											
				Претходна година						Тековна година					
1	2	3	4	5						6					
		РАСХОДИ:													
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	0 0 1												
		а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	0 0 2												
1.	401	Плати и додатоци	0 0 3												
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	0 0 4												
3.	403	Останати придонеси од плати	0 0 5												
4.	404	Надоместоци	0 0 6												
		б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	0 0 7												
5.	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	0 0 8												
6.	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	0 0 9												
7.	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	0 1 0												
8.	414	Резерви за капитални расходи	0 1 1												
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	0 1 2												
9.	420	Патни и дневни расходи	0 1 3												
10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0 1 4												
11.	423	Материјали и ситен инвентар	0 1 5												
12.	424	Поправки и тековно одржување	0 1 6												
13.	425	Договорни услуги	0 1 7												
14.	426	Други тековни расходи	0 1 8												
15.	427	Привремени вработувања	0 1 9												

Ред. број	Група на сметка, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	0 2 0		
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	0 2 1		
17.	432	Трансфери до Агенц. за вработување	0 2 2		
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	0 2 3		
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	0 2 4		
19.	441	Дотации од ДДВ	0 2 5		
20.	442	Наменски дотации	0 2 6		
21.	443	Блок дотации	0 2 7		
22.	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	0 2 8		
		ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	0 2 9		
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	0 3 0		
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	0 3 1		
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	0 3 2		
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	0 3 3		
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	0 3 4		
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	0 3 5		
28.	463	Трансфери до невладини организации	0 3 6		
29.	464	Разни трансфери	0 3 7		
30.	465	Исплати по извршени исправи	0 3 8		
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)	0 3 9		
31.	471	Социјални надоместоци	0 4 0		
32.	472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	0 4 1		
33.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	0 4 2		
34.	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	0 4 3		
		II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 045 до 054)	0 4 4		
35.	480	Купување на опрема и машини	0 4 5		
36.	481	Градежни објекти	0 4 6		
37.	482	Други градежни објекти	0 4 7		
38.	483	Купување на мебел	0 4 8		
39.	484	Стратешки стоки и други резерви	0 4 9		
40.	485	Вложување и нефинансиски средства	0 5 0		
41.	486	Купување на возила	0 5 1		
42.	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови	0 5 2		
43.	488	Капитални дотации до ЕЛС	0 5 3		
44.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	0 5 4		

Ред. број	Група на сметка, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		III. ОТПЛАТА НА ГОТОВИНА (од 056 до 058)	0 5 5		
45.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	0 5 6		
46.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	0 5 7		
47.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	0 5 8		
		A. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	0 5 9		
		B. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	0 6 0		
48.	811, 812 и 813	B. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	0 6 1		
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	0 6 2		
		D. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	0 6 3		
49.	830	За покривање на загуба	0 6 4		
50.	831	За поврат во буџетот односно фондот	0 6 5		
51.	833	За пренос во наредната година	0 6 6		
		Г. ВКУПНО (059+060)=105 ако 061 е поголемо од 060 тогаш (059 + 061) = 105	0 6 7		
		ПРИХОДИ:			
		I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 069 до 076)	0 6 8		
52.	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	0 6 9		
53.	712	Придонеси за социјално осигурување	0 7 0		
54.	713	Даноци од имот	0 7 1		
55.	714	Домашни даноци на стоки и услуги	0 7 2		
56.	715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	0 7 3		
57.	716	Еднократни посебни такси	0 7 4		
58.	717	Даноци на специфични услуги	0 7 5		
59.	718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	0 7 6		
		II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (од 078 до 082)	0 7 7		
60.	721	Претприемачки приход и приход од имот	0 7 8		
61.	722	Глоби, судски и административни такси	0 7 9		
62.	723	Такси и надоместоци	0 8 0		
63.	724	Други владини услуги	0 8 1		
64.	725	Други неданочни приходи	0 8 2		

Ред. број	Група на сметки, или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОГ	И з н о с											
				Претходна година						Тековна година					
1	2	3	4	5						6					
		III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ (од 084 до 087)	0 8 3												
65.	731	Продажба на капитални средства	0 8 4												
66.	732	Продажба на стоки	0 8 5												
67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални сложувања	0 8 6												
68.	734	Приходи од дивиденди	0 8 7												
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	0 8 8												
69.	741	Трансфери од други нивоа на власт	0 8 9												
70.	742	Донации од странство	0 9 0												
71.	743	Капитални донации	0 9 1												
72.	744	Тековни донации	0 9 2												
		V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ (од 094 до 096)	0 9 3												
73.	751	Краткорочни позајмици од земјата	0 9 4												
74.	753	Долгорочни обврзници	0 9 5												
75.	754	Друго домашно задолжување	0 9 6												
		VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО (од 098 до 100)	0 9 7												
76.	761	Меѓународни развојни агенции	0 9 8												
77.	762	Страјнски влади	0 9 9												
78.	769	Други задолжувања во странство	1 0 0												
		VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ													
79.	771	Продажба на хартии од вредност	1 0 1												
		VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ													
80.	781	Приходи од наплатени дадени заеми	1 0 2												
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	1 0 3												
81.	890	Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059 +061 минус 103)	1 0 4												
		B. ВКУПНО: (103 + 104 = 067)	1 0 5												
82.		Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	1 0 6												

Во Крушево
На ден 28.02.2024 год

Лице одговорно за составување на билансот,

Жељко



Раководител,

Жељко

Образецот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Сл. весник на РМ“, бр. 175/11)

1 2 3			4 5 6 7 8 9 10 11			12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26												
Вид раб.			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси							

Назив на субјектот Обштинска Крушево - Агенција за вработување
Адреса, седиште и телефон ул. Никола Грушевски бр. 16 Крушево
Адреса на е-пошта _____
Единствен даночен број 4016004104134

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

**За државна евиденција за корисниците
на средства од Буџетот на фондовите**

(во денари)

[illegible]

Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот на сопствени цели.

Ред. број	Група на сметки, сметка д-дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ					
				Претходна година			Тековна година		
				5			6		
1	2	3	4						
7.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на издатоци во истражување и развој	6 1 1						
8.		Сегашна вредност на издатоци за истражување и развој (< или = АОП 112 од БС)	6 1 2						
9.	002д	Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права	6 1 3						
10.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права	6 1 4						
11.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права	6 1 5						
12.		Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права (< или = АОП 112 од БС)	6 1 6						
13.	002д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	6 1 7						
14.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца	6 1 8						
15.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца	6 1 9						
16.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС)	6 2 0						
17.	002д	Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба	6 2 1						
18.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба	6 2 2						
19.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер развиен за сопствена употреба	6 2 3						
20.		Сегашна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	6 2 4						
21.	002д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	6 2 5						
22.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци	6 2 6						
23.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на набавени бази на податоци	6 2 7						
24.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 112 од БС)	6 2 8						

Ред. број	Група на сметки, сметка д-дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ					
				Претходна година			Тековна година		
				5			6		
1	2	3	4						
25.	002д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 2 9						
26.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 3 0						
27.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	6 3 1						
28.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	6 3 2						
29.	003	Набавна вредност на други нематеријални права	6 3 3						
30.	008д	Вредносно усогласување на други нематеријални права (ревалоризација)	6 3 4						
31.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други нематеријални права	6 3 5						
32.		Сегашна вредност на други нематеријални права (< или = АОП 112 од БС)	6 3 6						
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА							
33.	010	Земјиште	6 3 7						
34.	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) земјиште	6 3 8						
35.		Сегашна вредност на земјишта (< или = АОП 113 од БС)	6 3 9						
36.	011	Шуми	6 4 0						
37.	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) шуми	6 4 1						
38.		Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 113 од БС)	6 4 2						
39.	018	Вредносно усогласување (ревалоризација) на материјалните добра и природните богатства	6 4 3						
		В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
40.	022д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ²⁾	6 4 4						
41.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и телекомуникациска опрема	6 4 5						

²⁾ Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациска опрема и апарати)

Страна 4

Ред. број	Група на сметки, смета д-дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ									
				Претходна година				Тековна година					
1	2	3	4	5				6					
42.	029д	Акмулирана амортизација (исправка на вредноста) и информациска и телекомуникациска опрема	6 4 6										
43.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС)	6 4 7										
44.	022	Набавна вредност на компјутерска опрема ³⁾	6 4 8										
45.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема	6 4 9										
46.	029д	Акмулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	6 5 0										
47.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	6 5 1										
48.	025	Набавна вредност на други материјални средства	6 5 2										
49.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства	6 5 3										
50.	029д	Акмулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	6 5 4										
51.		Сегашна вредност на други материјални средства (< или = АОП 120 од БС)	6 5 5										
52.		Драгоцени метали и камења	6 5 6										
53.		Антиквитети и други уметнички дела	6 5 7										
54.		Други скапоцености	6 5 8										
		Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ											
55.	280	Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 5 9										
56.	281	Обврски за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 0										
57.	282	Надоместоци за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 1										
58.	284	Даноци на плати и надомести (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 2										

Ред. број	Група на сметки д/д/д/д	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ					
				Претходна година			Тековна година		
1	2	3	4	5			6		
59.	285	Придоноси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	6 6 3						
		Д. РАСХОДИ							
		I. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт							
60.	421д	Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БНР)	6 6 4						
61.	421д	Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БНР)	6 6 5						
62.	421Д	Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БНР)	6 6 6						
63.	421д	Горива и масла (< или = на АОП 014 од БНР)	6 6 7						
		II. Материјали и ситен инвентар							
64.	423д	Униформи (< или = на АОП 015 од БНР)	6 6 8						
65.	423д	Обувки (< или = на АОП 015 од БНР)	6 6 9						
66.	423д	Прехранбени производи и пијалаци (< или = на АОП 015 од БНР)	6 7 0						
67.	423д	Лекови (< или = на АОП 015 од БНР)	6 7 1						
		III. Договорни услуги							
68.	425д	Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БНР)	6 7 2						
69.	425д	Консултантски услуги (Издаточи за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БНР)	6 7 3						
70.	425д	Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БНР)	6 7 4						
71.	425д	Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БНР)	6 7 5						
72.	425д	Здравствени услуги во странство (< или = на АОП 017 од БНР)	6 7 6						
		IV. Други тековни расходи							
73.	426д	Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БНР)	6 7 7						
		V. Разни трансфери							
74.	464д	Државни награди и одликувања (< или = на АОП 037 од БНР)	6 7 8						
75.	464д	Трансфери при пензонирање (< или = на АОП 037 од БНР)	6 7 9						

²⁾ Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

Ред. број	Група на сметки, сметка д-дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ							
				Претходна година				Тековна година			
1	2	3	4	5				6			
		VI. Социјални надоместоци									
76.	471д	Еднократна парична помош и помош во натура (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 0								
77.	471д	Детски додаток (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 1								
78.	471д	Помош на здравствена заштита на растенија и животни (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 2								
79.	471д	Исхрана за бездомници и други социјални лица (< или = на АОП 040 од БПР)	6 8 3								
		Г. ПРИХОДИ									
		I. Такси и надоместоци									
80.	723д	Закупнини (< или = на АОП 080 од БПР)	6 8 4								
		II. Трансфери од други нивоа на власт									
81.	741д	Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	6 8 5								
82.	741д	Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР)	6 8 6								
83.	741д	Блок дотации на општината по одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР)	6 8 7								
		Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ									
84.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	6 8 8								

Во КрушевоНа ден 28.02.2021 г.

Лице одговорно за составување на образецот,

Генерал

Одговорно лице,

Х. Хисан

М.П. на ЦРМ и дата на приемот _____

Контролата ја извршиле _____

1 2 3 Вид работа	Период	Контролор	Идентификационен број (ЕМБС)	Резервни кодекси
	0 6 0 0 4 2 5 8 4 5 6 7 8 9 10 11			7 4 0 0 1 4 0 5 7 6 7 8 9 4 0 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Назив на субјектот Обштина Крушево - Агенција за вработување

Адреса, седиште и телефон Никола Гурковиќ бр 16^а Крушево

Адреса за е-пошта _____

Единствен даночен број 406004104164

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД - РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од 01. 01. до 31. 12 2020 година

Ред. број	НКД (Национална класификација на дејности)		Остварени приходи (во денари) ³⁾
	Класа ¹⁾	Назив ²⁾	
1.	84.11	Обштин дејности на јавна управ	8
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Ред. број	НКД (Национална класификација на дејности)		Остварени приходи (во денари) ³⁾
	Класа ¹⁾	Назив ²⁾	
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

- ¹⁾ Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака на класа, согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.
- ²⁾ Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.
- ³⁾ Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварените приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

84 11

Општа дејност на работа управува

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД основна ДЕЈНОСТ -

84 11

(Со назначувањето на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Мило Руденос Цветков

Потпис Мило

Во Крушево

На ден 28.02.2021 год.



Име и презиме на законскиот застапник

Потпис, Нико

* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва

Образецот е пропишан со Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на образецот за распределба на остварените приходи по дејности СПД - Рекапитулар („Сл. Весник на РМ“, бр. 72/14)



ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

* Подолнува Управата за јавни приходи

Посебен
даночен статус

☐ Заштитни
друштва ☐ ТИРЗ ☐ Казнено поправни
домови

Единствен
даночен број

4016004104194

Скратен назив
и адреса на вистинско
седиште за контакт

Обштина Крушево -
Агенција за градоување -
Јавни работи
ЈП Никола Турски бр 16 Крушево

Телефон

048/477-919 048/477-061

е-пошта

Датум и
број на
прием

Даночен период

од 01.01.2020 до 31.12.2020

Рок за
поднесување

18.02.2021 год

Исправка
на ДБ

Број

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

с-ва 740014057678940

без денар

I. Финансиски резултат во Биланс на успех

АОП
01

II. Непризнаени расходи и помалку искажани приходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 39)

02

1. Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста

03

2. Надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ

04

3. Надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од ЗДД

05

4. Трошоци за организирана исхрана и превоз над износите утврдени со закон

06

5. Трошоци за хотелско сместување во износ над 6.000 денари дневно по лице и трошоци за превоз на лица кои не се документирани

07

6. Трошоци за исхрана на вработените кои работат ноќно време, над износите утврдени со закон

08

7. Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон

09

8. Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон

10

9. Трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над висината утврдена со закон

11

10. Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон

12

11. Скриени исплати на добивки

13

12. Кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други природни непогоди)

14

13. Трошоци за репрезентација

15

14. Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во година

16

15. Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината

17

16. Трошоци за донации во спортот согласно со членот 30-а од ЗДД

18

17. Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот

19

18. Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органите на управување и на вработени

20

19. Даноци по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник

21

20. Парични и даночни казни, пенали и казни камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата

22

21. Трошоци за стипендии

23

22. Трошоци на кало, растур, крш и расипување

24

23. Траен отпис на ненаплатени побарувања

25

24. Трошоци за нето износот на примањата по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон

26

25. Трошоци за практикантска работа над износите пропишани во Законот за практиканство

27

26. Трошоци за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно

28

27. Трошоци за амортизација на ревалоризираната вредност на материјални и нематеријални средства

29

28.	Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства која е повисока од амортизацијата пресметана на набавната вредност на средствата со примена на стапка над промишлените согласии Номенклатурата на средствата за амортизација	30	
29.	Престаната сегашна вредност на основните средства кои не се користат, а се амортизираат во целост за кои не е издадена согласност од Управата за јавни приходи	31	
30.	Трошоци за исправка на вредноста на нематеријални побарувања	32	
31.	Износ на неплатени побарувања од заем	33	
32.	Износ на позитивна разлика помеѓу расходите кои произлегуваат од трансакција по трансферна цена и расходите кои произлегуваат од таа трансакција по пазарна цена утврдена со принципот на дофат на рака меѓу поврзани лица	34	
33.	Износ на позитивната разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакцијата по цена утврдена во согласност со дофат на рака и приходите кои произлегуваат од таа трансакција по трансферната цена меѓу поврзани лица	35	
34.	Износ на дел од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица	36	
35.	Износ на затезни камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице	37	
36.	Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери - резидентни со најмалку од 20% учество во капиталот	38	
37.	Други усогласувања на расходи	39	
38.		40	
39.		41	
40.		42	
41.		43	
42.		44	
43.		45	
44.		46	
45.		47	
46.		48	
47.		49	
48.		50	
49.		51	
50.		52	
51.		53	
52.		54	
53.		55	
54.		56	
55.		57	
56.		58	
57.		59	
58.		60	
59.		61	
60.		62	
61.		63	
62.		64	
63.		65	
64.		66	
65.		67	
66.		68	
67.		69	
68.		70	

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Име и презиме	Миле Нуредина Уселис		
ЕДБ / ЕМБГ	210321415042	Датум на пополнување	28.02.2021
Својство	Работ. на учел. за ст. ил. стр.	Потпис	Миле

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	Миле Нуредина		
ЕМБГ	0104921443008	Датум на пополнување	28.02.2021
Својство	Групувањето	Потпис	Миле

Податоци за обработката

Финансиски резултат во биланс на успех: Финансискиот резултат во билансот на успех (БУ) утврден како добивка или загуба пред оданочување. Доколку финансискиот резултат е позитивен (добивка), во полето пред износот задолжително внесете "+", а доколку е негативен (загуба), внесете "-".

- Неизпълнени разходи за данъчни цели** – представляват збир от АОТ 03 до АОТ 09.
1. Разходи или не се покриват по връщане на данъка на субектите, данъко не се непосредствено условия за извършване на тва данък и не се последващ од връщането на тва данък, **съгласно член 9 (1) точка 1) од Законот за данокот на добавка.**
2. Надмислито на трошоци и други лични приходи од работен однос кои го надминуваат утврденото кинес во член 9 став (1) точка 2) од Законот за данокот на добавка.
3. Надмислито на трошоци на работниците што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од Законот за данокот на добавка и член 4 став (2) алинеја 12) од Правилникот за ДД.
4. Трошоци за организирани изданиа и призов во јавност (саобраќај на работниците, над износите утврдени **согласно член 9 став (1) точка 1) од Законот за данокот на добавка и член 4 став (2) алинеја 1 и 2 од Правилникот за начинот на присутување и употребување на данокот на добавка и начинот на одбитување на данокот ослободување или данокот изданиа** Правилникот за ДД).
5. Трошоци за хотелиско сместување во кинес над 6.000 денари изнесо по лице и трошоци за призов на лица кои не се документирани **согласно член 9 став (1) точка 3-а) од Законот за данокот на добавка и член 4 став (2) алинеја 13) од Правилникот за ДД.**
6. Трошоци за изданиа на работниците кои работат нивно време, над износите утврдени со Законот за работните односи, **согласно член 9 став (1) точка 3-а) од Законот за данокот на добавка.**
7. Трошоци по основ на изнесените надмислито на членовите на програмите на управување над 50% од просечната месечна бруто-плата исплатена во претходната година во Република Македонија, **согласно член 9 став (1) точка 4) од Законот за данокот на добавка и член 4 став (2) алинеја 4) од Правилникот за ДД.**
8. Трошоци по основ на уплатени доброволно придонеси во доброволната пензииска фонд над износот од две просечни месечни бруто-плати, исплатени во претходната година во Република Македонија, на годишно ниво на работен, **согласно член 9 став (1) точка 5) од Законот за данокот на добавка.**
9. Трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над износот од две просечни месечни бруто плати, исплатени во претходната година, на годишно ниво по работен, **согласно член 9 став (1) точка 5-а) од Законот за данокот на добавка.**
10. Надмислито за лицата волонтери и за лицата ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени **согласно член 9 став (1) точка 6) од Законот за данокот на добавка.**
11. Сметени изданиа на добавка, **согласно член 9 став (1) точка 7) од Законот за данокот на добавка и член 4 став (2) алинеја 5) од Правилникот за ДД.**
12. Купони кои не се предизвикани од природни настани (земјотрес, пожар или други природни непогоди), кои не се трошоци на платата на одговорното лице, **согласно член 9 став (1) точка 7-а) од Законот за данокот на добавка.**
13. Трошоци направени за репрезентација во висина од 90%, **согласно член 9 став (1) точка 8) од Законот за данокот на добавка.**
14. Трошоци за доимички направени во согласност со Законот за доимичи и спонзорства во јавните дејности над 5% од вкупниот приход остварен во тековната година, **согласно член 9 став (1) точка 9) од Законот за данокот на добавка.**
15. Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за доимичи и спонзорства во јавните дејности над 3% од вкупниот приход остварен во тековната година, **согласно член 9 став (1) точка 10) од Законот за данокот на добавка.**
16. Трошоци за доимичи во спортот **согласно член 9 став (1) точка 10-а) од Законот за данокот на добавка и во врска со член 30-а од Законот за данокот на добавка.**
17. Кинети по кредити за набавка на патнички автомобили, мотери, теписи, зменливи делови од личниот и применетиот транспорт и други урасни предмети, како и кинети по кредити кои не се користат за вршење на дејности на обврзување, **согласно член 9 став (1) точка 11) од Законот за данокот на добавка.**
18. Осигурителни премии или не поплаќа работодавачот во корист на членовите на програмите на управување, како и на работниците доколку истите не се одбиваат од плата, освен личното колективно осигурување на работниците за поведба на работа, **согласно член 9 став (1) точка 12) од Законот за данокот на добавка.**
19. Данок по адреса (добавка) исплатена во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзувач, **согласно член 9 став (1) точка 13) од Законот за данокот на добавка.**
20. Парични и даночни кинети, пензали и кинети кинети за немаркетинески услови на јавните доимичи и на трошоците за приплата наплата, **согласно член 9 став (1) точка 14) од Законот за данокот на добавка.**
21. Трошоци за стипендии, освен стипендиите доделени на начин и под услов утврдени со Законот за доимичи и спонзорства во јавните дејности, **согласно член 9 став (1) точка 15) од Законот за данокот на добавка.**
22. Трошоци на кинети, растур, кинети и расписување, над нивните кинети утврдени за солидарната година, под услов истите да не се настанати како резултат на кофиденци настан или лична кинети, **согласно член 9 став (1) точка 16) од Законот за данокот на добавка и член 4 став (2) алинеја 6) од Правилникот за ДД.**
23. Трети отпис на нематериелните добродушја, **согласно член 9 став (1) точка 17) од Законот за данокот на добавка и член 4 став (2) алинеја 7) од Правилникот за ДД.**
24. Трошоци за нето износот на примателите во основ на доимичи утврдени над износот на кој се присутувани придонеси **согласно со закон, согласно член 9 став (1) точка 18) од Законот за данокот на добавка и член 4 став (2) алинеја 8) од Правилникот за ДД.**
25. Трошоци за практична работа над износите порамизани во Законот за практична работа **согласно член 9 став (1) точка 19) од Законот за данокот на добавка.**
26. Трошоци за практична работа на ученици и практични настани на студенти во висина над 8.000 денари месечно **согласно член 9 став (1) точка 20) од Законот за данокот на добавка.**
27. Трошоци за амортизација на девалвиранијата вредност на материјални и нематеријални средства, **согласно член 9 став (1) точка 21) од Законот за данокот на добавка и член 4 став (2) алинеја 9) од Правилникот за ДД.**
28. Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства иш и повисоки од амортизацијата приетимата на набавката вредност на средствата, со примена на стапка над приетимата **согласно** Нормативата на средствата за амортизација, **согласно член 9-а) став (2) од Законот за данокот на добавка и член 4 став (2) алинеја 10) од Правилникот за ДД.**
29. Престаната сугавна вредност на основите средства кои не се користат, а се амортизираат во целост за кои не е издадена **согласно** од Управата за јавни приходи **согласно член 9-а) став (3) од Законот за данокот на добавка и член 4 став (2) алинеја 11) од Правилникот за ДД.**
30. Трошоци за исплата на вредноста на нематериелните добродушја **согласно член 10 од Законот за данокот на добавка.**
31. Нематериелните добродушја кои произлегуваат од трансфер на парични средства кои по својата економска суштина се заени доколку не се вратени во истата година во која е извршен трансферот на заенот освен даночните заени, на правни лица резиденти на Република Македонија, **согласно член 11 ставови (1) и 2) од Законот за данокот на добавка и член 4 став (2) алинеја 12) од Правилникот за ДД.**

[illegible]

Полюта "Исправа" се отличава от "Х" димитров димитров изборим податок корпоратив димитров биланс Исправа, во случај кога пред истото на работ за Исправата (пет години) утврди дека димитров биланс кој се достави до УП е некористен, позреш или некористен. Во полето "Брај" се внесува произволен број на димитров биланс за внос Исправа.

Се потпираат подготвителна и потписна и составуваат на двете страни.